



Апликација за академската година: 2024-2025

До Советот на Институтот за општествени и хуманистички науки - Скопје

ПРИЈАВА ЗА УПИС

на постдипломските студии од областа на:
(Заокружете ја програмата за која се пријавувате)

1. Студии на политики:

Едногодишни студии

Двегодишни студии

Податоци за на кандидатката/кандидатот:

Име и презиме

Единствен матичен:

Број на валиден документ на лична идентификација (лична карта или пасош)

Адреса на живеење:

Телефон:

Мобилен телефон:

Email адреса:

Зошто сакате да студирате Студии на политиките и зошто го одбравте току Институтот за општествени и хуманистички науки - Скопје (Мотивационо писмо)

THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, SKOPJE (ISSHS)

Street "20 Oktomvri" nr.8, second floor
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Phone/Fax: +389 2 3113 059
Email: info@isshs.edu.mk
www.isshs.edu.mk

Find us on google maps: <https://tinyurl.com/yagylf57>



Изберете една од можните потесни насоки во рамки на оваа програма (тие се формираат преку пакетот изборни предмети и темата на магистерската). Ова значи: Магистер од полето на студии на политики и областа

- 1) култура
- 2) род
- 3) политичка економија
- 4) добро управување
- 5) граѓанско општество

Своерачен потпис на кандидатката/кандидатот

Во _____, на _____ (датум)